

според Регулативата (ЕЗ) бр. 1907/2006

COX591106 Масло за подмачкување пиштоли

Ревидирано на: 4 јануари 2024 година

Страна 1 од 10

ДЕЛ 1: Идентификација на супстанцијата/мешавината и на компанијата/претпријатието

1.1 Идентификатор на производот

ПИШТОЛСКО МАСЛО COX591106

1.2 Релевантни идентификувани употреби на супстанцијата или смесата и не се препорачува употреба

Употреба на супстанцијата/мешавината

Лубрикант

Употребата се советува против

ниеден

1.3 Детали за добавувачот на безбедносниот лист со податоци

Име на компанија: Гесерт и Сон

Улица: Siemensstr. 17

Место: Д-40721 Хилден

Телефон: + 49 (0) 2103-51681

Телефакс: + 49 (0) 2103-51682

Одговорен оддел: Апт. Производи: info@hanseline.de

1.4 Телефон за итни случаи Giftinformationszentrum-Nord (Göttingen)

број: Телефон +49 -551-19240

ДЕЛ 2: Идентификација на опасности

2.1 Класификација на супстанцијата или смесата

Регулатива (ЕЗ) бр. 1272/2008

Оваа супстанца не е класифицирана како опасна според Регулативата (ЕЗ) бр. 1272/2008.

2.2 Елементи на етикети

Регулатива (ЕЗ) бр. 1272/2008

Дополнителни совети за етикетирање

ниеден

2.3 Други опасности

Не дозволувајте неконтролирано испуштање на производот во околината. Оваа супстанца не ги исполнува критериумите PBT/vPvB од REACH, анекс XIII.

За овој производ не е потребен безбедносен лист според REACH Регулативата 1907/2006 член 31.

ДЕЛ 3: Состав/информации за состојките

3.1 Супстанции

Хемиска карактеризација

Бело минерално масло

Понатамошна информација

.

ДЕЛ 4: Мерки за прва помош

4.1 Опис на мерките за прва помош

според Регулативата (ЕЗ) бр. 1907/2006

COX591106 Масло за пиштоли

Ревидирано на: 4 јануари 2024 година

Страна 2 од 10

Генерални информации

Прва помошник: Внимавајте на самозаштитата! Извадете го засегнатото лице од опасното подрачје и легнете. Излевањата ги прават површините лизгави.

По вдишување

Во случај на симптоми кои произлегуваат од вдишување на испарувања од производот, магла или пареа: однесете го повредениот на тивко и добро проветрено место ако е безбедно.

Побарајте медицинска помош ако дишењето останува тешко.

Ако жртвата е во несвест и не дише: Погрижете се да нема пречки за дишење и дајте вештачко дишење од обучен персонал. Доколку е потребно, направете надворешна срцева масажа и побарајте медицински совет.

Ако жртвата е во несвест и дише, ставете ја во положбата за опоравување. Дајте кислород доколку е потребно.

Вдишувањето е малку веројатно поради нискиот парен притисок на супстанцијата на амбиентална температура.

Симптоми: иритација на респираторниот тракт поради вишок чад, магла или изложеност на пареа.

По контакт со кожа

Отстранете ја контаминираната облека, контаминираниите обувки и фрлете ги безбедно. Побарајте лекарска помош ако се појави иритација, оток или црвенило на кожата и продолжи.

Кога користите опрема под висок притисок, може да дојде до инјектирање на производот. Ако се појават повреди под висок притисок, веднаш побарајте стручна медицинска помош. Не чекајте да се појават симптомите.

За помали термички изгореници, изладете ја изгореницата. Држете го изгореното место под ладна проточна вода најмалку пет минути или додека болката не се смири. Мора да се избегнува хипотермија на телото.

Побарајте лекарска помош во сите случаи на сериозни изгореници.

Измијте ја погодената област со сапун и вода.

Може да предизвика изгореници во случај на контакт со производот на висока температура.

Симптоми: сува кожа, иритација во случај на повторена или продолжена изложеност.

По контакт со очи

Ако жешкиот производ се распрсне во окото, треба веднаш да се олади за да се ослободи топлината, под ладна проточна вода најмалку 5 минути. Веднаш побарајте специјалистичка медицинска проценка и третман за жртвата.

Внимателно исплакнете со вода неколку минути. Отстранете ги контактните леќи, доколку се присутни и тоа е лесно. Продолжете со плакнење.

Симптоми: мала иритација. Може да предизвика изгореници во случај на контакт со производот на висока температура.

По голтање

Не давајте ништо преку уста на лице во несвест.

Доколку дојде до повраќање, главата треба да се држи ниско за повраќањето да не навлезе во белите дробови (аспирација). Откако ќе престане повраќањето, поставете го лицето во положба за опоравување со малку подигнати нозе.

Секогаш претпоставувајте дека се појавила аспирација. Побарајте професионална медицинска помош или испратете ја жртвата во болница. Не чекајте да се појават симптомите.

Симптоми: се очекуваат неколку или никакви симптоми. Доколку ги има, може да се појави гадење и дијареа.

НЕ предизвикувајте повраќање.

4.2.Најважните симптоми и ефекти, и акутни и одложени

Поединци со веќе постоечки белодробни нарушувања може да имаат зголемена подложност на ефектите од изложеноста. Внимавајте на ризикот од аспирација ако се појави повраќање. Ако се проголта: Опасност од аспирација.

4.3.Индикација за каква било итна медицинска помош и потребен посебен третман

Третманот треба да биде генерално симптоматски за да се ублажат какви било ефекти.

ДЕЛ 5: Мерки за гаснење пожар

5.1.Средства за гаснење

Соодветни средства за гаснење

Пена (само обучен персонал). Водна магла (само обучен персонал). Сув хемиски прав. Јаглерод диоксид. Други инертни гасови (предмет на прописи). Песок или земја.

Несоодветни средства за гаснење

Не користете директни водни млазови на производот што гори; може да предизвикаат прскање и да го рашират пожарот.

## според Регулативата (ЕЗ) бр. 1907/2006

## COX591106 Масло за пиштоли

Ревидирано на: 4 јануари 2024 година

Страна 3 од 10

Истовремената употреба на пена и вода на иста површина треба да се избегнува бидејќи водата ја уништува пената.

**5.2. Посебни опасности кои произлегуваат од супстанцијата или смесата**

Нецелосното согорување веројатно ќе доведе до комплексна мешавина на цврсти и течни честички во воздухот, гасови, вклучувајќи јаглерод монооксид, неидентификувани органски и неоргански соединенија.

**5.3. Совети за пожарникарите**

Специјална заштитна опрема за пожарникари:

Во случај на голем пожар или во затворени или слабо проветрени простори, носете целосна заштитна облека отпорна на оган и самостоен апарат за дишење (SCBA) со цело лице кое работи во режим на позитивен притисок.

**ДЕЛ 6: Мерки за случајно ослободување****6.1. Лични мерки на претпазливост, заштитна опрема и процедури за итни случаи**

За персонал кој не е за итни случаи:

Работен шлем. Антистатички заштитни чевли или чизми кои не се лизгаат.

Мали излевања: Нормалната антистатичка работна облека обично е соодветна. Големи излевања: цело тело од хемиски отпорен и антистатички материјал.

Работните ракавици обезбедуваат соодветна хемиска отпорност, особено на ароматични јаглеродороди. Ракавиците направени од PVA не се водоотпорни и не се погодни за итна употреба.

Очила и/или штитник за лице, доколку се можни или очекувани прскања или контакт со очи.

Ако ситуацијата не може целосно да се процени или ако е можен недостаток на кислород, треба да се користат само SCBA's.

Респираторната заштита ќе биде неопходна само во посебни случаи (на пр. формирање на магла). Респираторна заштита:

Респиратор за половина или цело лице со комбинирани филтри за прашина/органска пареа или самостоен апарат за дишење (SCBA) може да се користи според степенот на излевање и предвидливата количина на изложеност.

**6.2. Мерки на претпазливост за животната средина**

Спречете го производот да влезе во канализација, реки или други водни тела. Доколку е потребно, насипете го производот со сува земја, песок или слични незапаливи материјали.

**6.3. Методи и материјал за задржување и чистење**

Запрете или задржете го истекувањето на изворот, доколку тоа е можно без ризик. Избегнувајте директен контакт со ослободен материјал. Останете против ветерот.

Големи излевања може внимателно да бидат покриени со пена, доколку е достапно, за да се ограничи ризикот од пожар. Не користете директни млазници. Соберете бесплатен производ со соодветни средства. Префрлете ги собраните производи и другите контаминирани материјали во соодветни контејнери за обновување или безбедно отстранување.

Во случај на контаминација на почвата, отстранете ја контаминираната почва и третирајте ја во согласност со локалните прописи.

Кога сте внатре во згради или затворени простори, обезбедете соодветна вентилација.

Чувајте го невклучениот персонал подалеку од областа на излевање. Предупредување на персоналот за итни случаи.

Освен во случај на мали излевања: изводливоста на какви било дејствија секогаш треба да се проценува и да се советува, доколку е можно, од обучено, компетентно лице задолжено за управување со итни случаи.

Апсорбирајте го истурениот производ со соодветни незапаливи материјали.

Во случај на мали излевања во затворени води (т.е. пристаништа), содржи производ со пловечки бариери или друга опрема.

Соберете го истурениот производ со впивање со специфични лебдечки абсорбенти.

Доколку е можно, големите излевања во отворени води треба да се чуваат со пловечки бариери или други механички средства.

Ако тоа не е можно, контролирајте го ширењето на излевањето и соберете го производот со обезмачкување или со други соодветни механички средства.

Употребата на дисперзант треба да биде советувана од експерт и, доколку е потребно, одобрена од локалните власти. Соберете го обновениот производ и други материјали во соодветни резервоари или контејнери за обновување или безбедно отстранување.

Елиминирајте ги сите извори на палење ако тоа е безбедно (на пр. струја, искри, пожари, пламени).

Доколку е потребно, известете ги надлежните органи според сите важечки прописи.

Дополнителни информации:

Препорачаните мерки се засноваат на најверојатните сценарија за излевање на овој материјал.

Локалните услови (ветер, температура на воздухот, насока на бранови/струја и брзина) може значително да влијаат на

## според Регулативата (ЕЗ) бр. 1907/2006

COX591106 Масло за пиштоли

Ревидирано на: 4 јануари 2024 година

Страна 4 од 10

избор на соодветни акции.

Поради оваа причина, кога е потребно, треба да се консултираат локални експерти. Локалните регулативи исто така може да пропишат или ограничат активности што треба да се преземат.

**6.4. Упатување на други делови**

Нема достапни информации.

**ДЕЛ 7: Ракување и складирање****7.1. Мерки на претпазливост за безбедно ракување****Совети за безбедно ракување**

Погрижете се да се почитуваат сите релевантни прописи во врска со ракување и складирање на запаливи производи.

Избегнувајте контакт со кожа. Избегнувајте да дишете чад/магла. Не внесувајте. Избегнувајте полнење на големи количини со прскање кога ракувате со топол течен производ. Посебна опасност од лизгање при истекување/истурање на производот.

Користете и чувајте го само на отворено или во добро проветрено место.

Избегнувајте контакт со производот. Избегнувајте ослободување во околината.

Преземете мерки на претпазливост против статички електрицитет.

Користете соодветна лична заштитна опрема по потреба. За повеќе информации во врска со заштитната опрема и работните услови видете Сценарија за изложување. Овие мерки за управување со ризик претставуваат најлош случај. За неklasифицирана супстанција пропорционални информации може да се најдат во Безбедносниот лист.

**Совети за заштита од пожар и експлозија**

Да се чува подалеку од извори на палење. - Забрана за пушење.

**7.2. Услови за безбедно складирање, вклучувајќи какви било некомпатибилности****Барања за простории за складирање и садови**

Распоредот на просторот за складирање, дизајнот на резервоарот, опремата и работните процедури мора да се усогласат со релевантното европско, национално или локално законодавство. Инсталациите за складирање треба да бидат дизајнирани со соодветни огради за да се спречи загадување на земјата и водата во случај на истекување или излевање.

Чистењето, проверката и одржувањето на внатрешната структура на резервоарите за складирање мора да се врши само од соодветно опремен и квалификуван персонал како што е дефинирано со националните, локалните или компаниските регулативи.

Препорачаните материјали за контејнери или облоги на контејнери користат мек челик, нерѓосувачки челик.

Некои синтетички материјали може да бидат несоодветни за контејнери или облоги на контејнери во зависност од спецификацијата на материјалот и наменетата употреба. Компатибилноста треба да се провери со производителот. Чувајте го само во оригиналниот сад.

Чувајте ги контејнерите цврсто затворени и соодветно етикетирани.

**Совети за компатибилност со складирање**

Да се чува одделно од оксидирачки агенси.

**Дополнителни информации за условите за складирање**

Празните контејнери може да содржат остатоци од запалив производ. Не заварувајте, лемете, дупчете, сечете или спалувајте празни садови, освен ако не се правилно исчистени.

Класа на пожар: Б

**7.3. Специфична крајна употреба(и)**

Релевантни идентификувани употреби; Препорака:

Осигурајте се дека има соодветни мерки за домаќинство. Не јадете, пиете или пушете кога го користите овој производ. Контаминираниите материјали не треба да се акумулираат на работните места и никогаш не треба да се чуваат во џебовите. Чувајте ги подалеку од храна и пијалоци. Измијте ги рацете темелно по ракувањето. Променете ја контаминираната облека на крајот од работната смена.

**ДЕЛ 8: Контрола на изложеност/лична заштита****8.1. Контролни параметри**

според Регулативата (ЕЗ) бр. 1907/2006

COX591106 Масло за пиштоли

Ревидирано на: 4 јануари 2024 година

Страна 5 од 10

Дополнителни совети за граничните вредности

DNEL работник:  
DNEL долгорочен инхалативен (системски): 160 mg/m<sup>3</sup>  
DNEL долгорочен дермален (системски): 220 mg/kg KG/d

гранични вредности на воздухот:

Можност за изложување на аеросол  
Гранична вредност TWA: 5 mg/m<sup>3</sup>, 8h- Извор: ACGIH

8.2.Контроли на изложеност

Соодветни инженерски контроли

Не влегувајте во празни резервоари додека не се извршат мерења на достапниот кислород. Температурите на складирање и ракување треба да се одржуваат колку што е можно пониско за да се минимизира производството на чад.

Заштитни и хигиенски мерки

При употреба не јадете, пијте, пушете, шмркајте. Да се чува подалеку од храна и пијалоци. Употребата на лична заштитна опрема мора да биде во согласност со добрите практики за хигиена при работа.

Заштита за очи/лице

Доколку постои веројатност за прскање, треба да се користи целосна заштита на главата и лицето (заштитен штит и/или заштитни очила).

Заштита за раце

Ракавици отпорни на топлина со долги манжетни или ракавици.  
Ракавиците мора периодично да се проверуваат и менуваат во случај на абеење, перфорации или контаминации.

Заштита на кожата

Носете заштитна облека за операции со топол материјал: комбинезони отпорни на топлина (со панталони преку чизми и ракави над манжетните на ракавиците), тешки отпорни на топлина чизми против лизгање (на пр. кожа).  
Комбинезоните треба да се менуваат на крајот од работната смена и да се исчистат по потреба за да се избегне префрлање на производот на облека или долна облека.  
За операции на товарење/растовар: носете заштитна кацига, доколку е потребно интегриран визир за цело лице. Во случај на топол/ стопен производ: со интегриран визир за цело лице.

Респираторна заштита

Респираторна опрема во случај на небулозност или аеросол: Користете маска со филтер тип A2, A2/P2 или ABEK.  
Доколку е потребно, ќе се користи одобрена опрема за респираторна заштита при ракување со топол производ во затворени простори: затворена маска за лице со патрон/филтер тип „А“ или самостоен апарат за дишење (SCBA). Ако нивото на изложеност не може да се одреди или процени со соодветна сигурност, или е можен недостаток на кислород, треба да се користат само SCBA's.

ДЕЛ 9: Физички и хемиски својства

9.1.Информации за основните физички и хемиски својства

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Физичка состојба: | течност        |
| Боја:             | безбоен        |
| Мирис:            | карактеристика |

Тест метод

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| pH-вредност: | не е определено |
|--------------|-----------------|

Промени во физичката состојба

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Точка на топење:                           | Нема достапни информации. |
| Почетна точка на вриење и опсег на вриење: | Нема достапни информации. |
| Точка на субlimација:                      | Нема достапни информации. |
| Точка на омекнување:                       | Нема достапни информации. |

|                      |                        |              |
|----------------------|------------------------|--------------|
| Точка на истурање:   | <-6 °C                 | ISO 3016     |
| Точка на палење:     | > 170 °C               | DIN ISO 2592 |
| Одржливо согорување: | Нема достапни податоци |              |

Запаливост

Цврсти: не се применува  
Гас: не се применува

Експлозивни својства

Производот не е: Експлозивен.

Долни граници на експлозија: Нема достапни информации.  
горни граници на експлозија: Нема достапни информации.  
Температура на палење: Нема достапни информации.

Температура на автоматско палење

Цврсти: Нема достапни информации.  
Гас: Нема достапни информации.

Температура на распаѓање: > 350 °C

Оксидирачки својства

Нема достапни информации.

Притисок на пареа: Пресметано <0,1 hPa.  
(на 20 °C)

Притисок на пареа: Нема достапни информации.

Густина (на 15 °C): 0,853 g/cm³ DIN 51757

Обемна густина: не се релевантни

Растворливост во вода: практично нерастворливи

Растворливост во други растворувачи

не е определено

Коефициент на поделба: > 4 Пријавете се КОС

Вискозитет / динамика: Нема достапни информации.

Вискозитет / кинематички: 24 mm²/s DIN EN ISO 3104  
(на 40 °C)

Време на проток: Нема достапни информации.

Густина на пареа: Нема достапни информации.

Стапка на испарување: Нема достапни информации.

Тест за одвојување на растворувач: Нема достапни информации.

Содржина на растворувач: Нема достапни информации.

9.2.Други информации

Цврста содржина: Нема достапни информации.

Нема достапни информации.

ДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1.Реактивност

Нема достапни информации.

10.2.Хемиска стабилност

Нема достапни информации.

10.3.Можност за опасни реакции

Нема достапни информации.

10.4.Услови за избегнување

Може да предизвика прекумерно загревање над максималната препорачана температура за ракување и складирање

деградација на супстанцијата и еволуција на иритантните пареи и испарувања.

#### 10.5. Некомпатибилни материјали

Материјали што треба да се избегнуваат:

Контактот со силни оксиданти (пероксиди, хромати, итн.) може да предизвика опасност од пожар.

Мешавина со нитрати или други силни оксиданти (на пр. хлорати, перхлорати, течен кислород) може да создаде експлозивна маса. Чувствителноста на топлина, триење или шок не може однапред да се процени.

#### 10.6. Опасни производи за распаѓање

Согорувањето (нецелосно) најверојатно ќе генерира оксиди на јаглерод, сулфур и азот, како и дополнителни неодредени органски соединенија на истите елементи. Никој во нормални услови на амбиентални температури.

#### Понатамошна информација

Распаѓањето се одвива од температури над: > 350 °C

Оваа супстанца е стабилна под сите обични околности на амбиентални температури и ако се ослободи во околината.

### ДЕЛ 11: Токсиколошки информации

#### 11.1. Информации за токсиколошки ефекти

##### Акутна токсичност

Акутна орална токсичност (LD50) > 5000 mg/kg Стаорец  
Акутна дермална токсичност (LD50) > 2000 mg/kg Зајак  
Акутна токсичност при инхалација (прашина/магла) (LC50) > 5 mg/l (4 часа) Стаорец (ЕСНА досие)

##### Иритација и корозивност

Корозија/иритација на кожата: Не е надразнувач. (Зајак)

Оштетување/иритација на очите: Не е надразнувач. (Зајак)

##### Чувствителни ефекти

Нема достапни информации.

##### STOT-единечна изложеност

Нема достапни информации.

##### Тешки ефекти по повторено или продолжено изложување

Субакутна дермална токсичност:

Метод: Упатство за ОЕЦД 410 (Дермална токсичност со повторена доза: Студија 21/28-дневно) Време на изложеност: 28 ден

Вид: зајак

Резултати: 1000 mg/kg

информации за литературата: ЕСНА досие

##### Канцерогени/мутагени/токсични ефекти за репродукција

ефекти на ЦМР (канцерогеност, мутагеност и токсичност за репродукција): нема  
литературни информации: ЕСНА досие

##### Опасност од аспирација

Врз основа на достапните податоци, критериумите за класификација не се исполнети.

##### Специфични ефекти во експериментот врз животно

Нема достапни информации.

##### Дополнителни информации за тестовите

Информации поврзани со супстанции: опасни здравствени својства, Посебни опасности кои произлегуваат од супстанцијата или смесата, Класификација според Регулативата (ЕЗ) бр. 1272/2008 [CLP]

#### Практично искуство

##### Набљудувања релевантни за класификацијата

Нема достапни информации.

според Регулативата (ЕЗ) бр. 1907/2006

COX591106 Масло за пиштоли

Ревидирано на: 4 јануари 2024 година

Страна 8 од 10

ДЕЛ 12: Еколошки информации

12.1.Токсичност

Акутна (краткорочна) токсичност од риба (LC50) > 1000 mg/l (96 ч.) Leuciscus idus (златен орфе)  
Акутна (краткорочна) токсичност за ракови (LL50) > 100 mg/l (48 часа) Daphnia magna  
Акутна (краткорочна) токсичност за водни алги и цијанобактерии (NOEL) > 100 mg/l (3 г) Pseudokirchneriella subcapitata  
Хронична (долготрајна) токсичност на риба (NOEL) > 1000 mg/l (28 г) QSAR (ЕЧА досие)

12.2.Упорност и разградливост

Не е лесно биоразградлив (според критериумите на ОЕЦД)

12.3.Биоакумулативен потенцијал

Производот не е тестиран.

12.4.Мобилност во почвата

Нема достапни информации.

12.5.Резултати од проценката на PBT и vPvB

Оваа супстанца не ги исполнува критериумите PBT/vPvB од REACH, анекс XIII.

12.6.Други негативни ефекти

Генерални информации:  
Не дозволувајте неконтролирано испуштање на производот во околината.

ДЕЛ 13: Размислувања за отстранување

13.1. Методи за третман на отпад

Совети за отстранување

Вишокот (неискористена) или супстанцијата не е наменета за спецификации може да се поврати или повторно да се кондиционира (според специфичните карактеристики и составот), или може да се отстрани како отпад.  
Отстранувањето може да се изврши директно или со испорака до квалификувани постапувачи со отпад. Содржете го и фрлете го отпадот според локалните прописи.  
Оваа супстанца може да се запали или согорува, предмет на национални/локални овластувања, релевантни ограничувања за контаминација, безбедносни прописи и законодавство за квалитетот на воздухот.  
Овие шифри може да се дадат само како предлог, според оригиналниот состав на производот и неговата намена (предвидлива) употреба(и).  
Конечниот корисник има одговорност за припишување на најсоодветниот код, во согласност со вистинската употреба(и) на материјалот, контаминации или измени.

Број на депонирање на отпад на контаминирана амбалажа

150106      ОТПАД ПАКУВАЊЕ; АПСОРБЕНТИ, КРПНИ ЗА БРИШЕЊЕ, МАТЕРИЈАЛИ ЗА ФИЛТРИ И ЗАШТИТНА ОБЛЕКА НЕ НАПРЕДЕНА ПОИНАКУ; пакување (вклучувајќи одделно собран комунален отпад од пакување); мешано пакување

Контаминирана амбалажа

Отстранување на испразнети контејнери: Контактирајте со оригиналниот добавувач или доставете до квалификувана организација за отстранување. Не сечете, заварувајте, дупчете, палете или палете испразнети контејнери, освен ако не се исчистени и прогласени за безбедни.  
Празните контејнери може да содржат остатоци од запалив производ. Не употребувајте повторно испразнети, нечисти контејнери за други цели.

Генерални информации:

Во отсуство на релевантни промени на материјалот или присуство на загадувачи, отстранувањето на оваа супстанца како вишок (неискористен) или материјал надвор од спецификацијата, или отпадот што произлегува од предвидливата употреба(и), не претставува специфична опасност или бара посебна мерки за ракување различни од оние наведени во Дел 7.

според Регулативата (ЕЗ) бр. 1907/2006

COX591106 Масло за пиштоли

Ревидирано на: 4 јануари 2024 година

Страна 9 од 10

ДЕЛ 14: Информации за транспорт

Копнеен транспорт (ADR/RID)

14.1.

14.2.Правилно име за испорака на ОН:

14.3. Класа(и) на опасност при транспорт:

14.4. Група за пакување:

Број на ОН:

Нема опасно добро во смисла на оваа транспортна регулатива.

Нема опасно добро во смисла на оваа транспортна регулатива.

Нема опасно добро во смисла на оваа транспортна регулатива.

Нема опасно добро во смисла на оваа транспортна регулатива.

Транспорт на внатрешни водни патишта (ADN)

14.1. Број на ОН:

14.2. Правилно име за испорака на ОН:

14.3. Класа(и) на опасност при транспорт:

14.4. Група за пакување:

Нема опасно добро во смисла на оваа транспортна регулатива. Нема

опасно добро во смисла на оваа транспортна регулатива. Нема

опасно добро во смисла на оваа транспортна регулатива. Нема

опасно добро во смисла на оваа транспортна регулатива.

Морски транспорт (IMDG)

14.1.

14.2.Правилно име за испорака на ОН:

14.3.

14.4.

Број на ОН:

Нема опасно добро во смисла на оваа транспортна регулатива.

Нема опасно добро во смисла на оваа транспортна регулатива.

Класа(и) на опасност при транспорт: Група за пакување: Нема опасно добро во смисла на оваа транспортна регулатива.

Нема опасно добро во смисла на оваа транспортна регулатива.

Воздушен транспорт (ICAO)

14.1.

14.2.Правилно име за испорака на ОН:

14.3. Класа(и) на опасност при транспорт:

14.4. Група за пакување:

Број на ОН:

Нема опасно добро во смисла на оваа транспортна регулатива.

Нема опасно добро во смисла на оваа транспортна регулатива. Нема

опасно добро во смисла на оваа транспортна регулатива. Нема

опасно добро во смисла на оваа транспортна регулатива.

14.5. Опасности за животната средина

ОПАСНО ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА:

бр

14.6. Посебни мерки на претпазливост за корисникот

не се применува

14.7. Транспорт на големо според Анекс II од MARPOL73/78 и IBC код

не се применува

ДЕЛ 15: Регулаторни информации

15.1. Безбедносни, здравствени и еколошки регулативи/законодавство специфични за супстанцијата или смесата

Регулаторни информации на

ЕУ 2010/75/ЕУ (VOC):

не е определено

2004/42/ЕС (VOC):

не е определено

Дополнителни информации

Не подлежи на 96/82/ЕЗ

Националните регулаторни информации

Ограничувања за вработување:

Внимавајте на ограничувањата за вработување на младите луѓе. Внимавајте на ограничувањата за вработување за мајки кои раѓаат деца и доилки.

Класа што ја загадува водата (D):

1 - малку контаминира вода

15.2. Проценка на хемиска безбедност

За оваа супстанца е извршена проценка на хемиската безбедност.

ДЕЛ 16: Други информации

**Кратенки и акроними**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(Европски договор за меѓународен превоз на опасни материи по пат) IMDG:  
Меѓународен поморски кодекс за опасни материи

ИАТА: Меѓународна асоцијација за воздушен транспорт

GHS: Глобално хармонизиран систем за класификација и означување на хемикалии

EINECS: Европски попис на постоечки комерцијални хемиски супстанции ELINCS:

Европски список на пријавени хемиски супстанции

CAS: Chemical Abstracts Service LC50:

Смртоносна концентрација, 50% LD50:

Смртоносна доза, 50%

**Понатамошна информација**

Горенаведените информации ги опишуваат исклучиво безбедносните барања на производот и се засноваат на нашето денешно знаење. Информациите се наменети да ви дадат совет за безбедно ракување со производот наведен во овој безбедносен лист со податоци, за складирање, обработка, транспорт и отстранување. Информациите не можат да се пренесат на други производи. Во случај на мешање на производот со други производи или во случај на обработка, информациите на овој безбедносен лист со податоци не мора да важат за новиот составен материјал.